



„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

БРОЈ 44

ГОД. XLII

Цијната 5.100
Редак-т. Факс
Тел. 51-1111
Средништ-тво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

664.

Врз основа на член 69 став 5 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85 и 38/86), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА НА СТОКИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДАВААТ ВО СЛОБОДНИ ЦАРИНСКИ ПРОДАВНИЦИ, СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ СКЛАДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ И НА СТОКИ ОД ДОМАШНО ПРОИЗВОДСТВО И ОД КОНСИГНАЦИОНИ СКЛАДОВИ НА СТРАНСКИ СТОКИ И ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА ТИЕ СТОКИ

1. Продажба на стоки во слободни царински продавници

1. Во слободните царински продавници можат да се продаваат стоки од домашно и странско производство, и тоа: алкохолни пијачки, цигари и други тутунски преработки, козметички и парфимериски производи, накит и бижутерија, производи од стакло и керамика, облека и други текстилни производи, обувки и кожна галантерија, часовници, патни торби, спортска опрема, производи на народна ракотворба, плочи, касети, филмови, музички инструменти, играчки, производи за лична употреба и технички стоки, како и специјални трајни и прехранбени производи (конзерви, сувомесни производи, сирења и сл.).

Покрај производите од став 1 на оваа точка, во слободните царински продавници отворени во марини можат да се продаваат и резервни делови и други производи и опрема потребна за поправка и редовно одржување на јаhti, едрилицы и други пловни објекти, а во слободните царински продавници отворени на магистралните патишта можат да се продаваат и резервни делови и прибор за моторни возила.

2. Организациите на здружен труд можат стоките од точка 1 на оваа одлука да ги продаваат во слободни царински продавници во кои е обезбеден царински надзор на следниот начин, и тоа:

1) стоките што, согласно со член 53 став 2 точка 6 од Законот за промерот на стоки и услуги со странство, привремено ги увезле заради комисиона продажба во тие продавници, врз основа на договорот за продажба склучена со странскиот производител на тие стоки или врз основа на договорот за продажба склучен со домашна организација на здружен труд која има договор со странско лице за застапување и за продажба на тие стоки во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

2) стоките што ги увезле согласно со член 128 од Законот за девизното работење;

3) стоките од домашно производство, купени или дадени во комисиона продажба, од домашни производители на тие стоки.

3. Стоките од точка 1 на оваа одлука се продаваат за девизи како и за динарски чекови на Народната банка на Југославија, евро-чекови, американен-експрес картички и други слични странски безготовински средства за плаќање.

4. Во слободните царински продавници отворени на граничните премини патниците што доаѓаат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да купуваат стоки до количината и вредноста пропишана со Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86), а патници-

те што заминуваат во странство и патниците во транзит преку царинското подрачје на Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да купуваат стоки без ограничување на количините и вредноста.

5. Стоките од точка 1 на оваа одлука во слободни царински продавници и во специјализирани складови на странски стоки и на стоки од домашно производство отворени во туристички населби, наутнички центри, марини, мотели, на магистралните патишта, во хотели и на определени пловни објекти и воздухоплови, можат да им се продаваат на странски физички лица и на југословенски граѓани на привремена работа во странство без ограничување на количината и вредноста.

2. Продажба на стоки во специјализирани складови на странски стоки и на стоки од домашно производство

6. Во специјализираните складови на странски стоки и на стоки од домашно производство, покрај стоките од точ. 1 и 5 на оваа одлука, можат да се продаваат и животни намириници и други потребни производи согласно со член 325 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79, 52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85 и 38/86), во вид, количина и вредност што ќе ги пропише сојузниот секретар за финансии во соработка со сојузниот секретар за надворешна трговија и со претседателот на Сојузниот комитет за туризам.

3. Продажба на стоки од консигнациони складови на странски стоки

7. Организациите на здружен труд што застапуваат странски физички лица и држат консигнациони складови на странски стоки, можат стоките за кои е пропишан слободен увоз односно условно слободен увоз, од тие складови да им ги продаваат за девизи на домашни и на странски физички лица без ограничување на количината односно вредноста. Стоките за кои е пропишан увоз по основ на контингент односно дозвола, тие организации на здружен труд можат да ги продаваат до количината и вредноста утврдени со контингентот односно дозволата.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, стоките за кои е пропишан увоз по основ на контингент односно дозвола од консигнационите складови на странски стоки можат да се продаваат и над количините и вредностите од тој став, ако се увезуваат во согласност со Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат.

Организациите на здружен труд можат, во второто полугодие 1986 година, да продаваат стоки за кои е пропишано дека се увезуваат по основ на контингент во смисла на оваа точка до 70% од количината односно вредноста на тие стоки што ги продавале во 1985 година, за што поднесуваат изјава до Сојузната управа за царини која, врз основа на податоците на таа организација и на своите податоци, врши контрола на продажбата.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 351
29 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

665.

Врз основа на член 10 ст. 1 и 3 и член 13 од Законот за привремените мерки за покритие на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/86), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ИМ ЈА ПЛАЌА НА БАНКИТЕ НА ДЕВИЗИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1986 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија во 1986 година им плаќа на банките камата на динарската противвредност на девизите на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија по стапка од 10% годишно.

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија им ја пресметува и плаќа на банките тримесечно наназад, врз товар на расходите од Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за 1986 година.

Пресметка на каматата, во смисла на оваа одлука, вршат народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, врз основа на евиденцијата за обврските спрема банките по основ на девизите на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија.

3. Пресметката и роковите за плаќање на каматата по оваа одлука се вршат на начинот и по постапката што се предвидени за пресметка и плаќање на каматата на банките на средствата депонирани кај Народната банка на Југославија.

4. Упатство за спроведување на оваа одлука дава, по потреба, Народната банка на Југославија.

5. Ова одлука влегува во сила на 1 август 1986 година.

Е. п. бр. 352
29 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

666.

Врз основа на член 66 ст. 2 и 3 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА КАМАТАТА ЗА КОРИСТЕЊЕ КРЕДИТИ ВРЗ ОСНОВА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

1. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за каматата за користење кредити врз основа на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 16/85 и 76/85).

2. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 1986 година.

Е.п. бр. 353
29 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

667.

Врз основа на член 10 ст. 2 и 3 и член 13 од Законот за привремените мерки за покритие на курсните разлики кај Народната банка на Југославија и за преносот врз федерацијата на дел од побарувањата според билансот на девизните резерви кај Народната банка на Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 28/86), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА КАМАТАТА ШТО БАНКИТЕ И ЈА ПЛАЌААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА НА КРЕДИТИТЕ ПРИМЕНИ ПО ОСНОВ НА ДЕВИЗИ НА ГРАЃАНИТЕ ДЕПОНИРАНИ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 1986 ГОДИНА

1. Банките и плаќаат на Народната банка на Југославија, преку народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, камата на износот на кредитите што ги користат врз основа на девизи на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија, по стапка од 30% годишно.

2. Каматата од точка 1 на оваа одлука народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ја пресметуваат и наплатуваат од банките тримесечно наназад, во корист на приходите од Претсметката на приходите и расходите на девизните резерви кај Народната банка на Југославија за 1986 година.

3. Пресметката и роковите за наплата на каматата според оваа одлука се врши на начинот и по постапката што се предвидени за пресметка и наплата на каматата на кредитите од примарната емисија.

4. Упатство за спроведување на оваа одлука дава, по потреба, Народната банка на Југославија.

5. Ова одлука влегува во сила на 1 август 1986 година.

Е. п. бр. 354
29 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

668.

Врз основа на член 20 став 3 од Законот за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85), на предлог од Народната банка на Југославија, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБЕМОТ НА КРАТКОРОЧНОТО ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА СЕЗОНСКИ НЕРАМНОМЕРНОСТИ ВО ТЕКУШТИОТ ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ И ОДЛИВ НА БАНКИТЕ И НИВНИТЕ КОМИТЕНТИ ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за обемот на краткорочното задолжување во случај на сезонски нерамномерности во текуштиот девизен прилив и одлив на банките и нивните комитенти во 1986 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 72/85) точката 1 се менува и гласи:

„1. Поради сезонските нерамномерности во текуштиот девизен прилив и одлив на банките во 1986 година ќе се користат краткорочните кредитни линии и депозити така што во споредување со 30 ноември 1985 година вкупниот краткорочен долг на домашните банки на крајот на првото тримесечје може да биде зголемен до 70%, на крајот на второто тримесечје - до 60%, а на крајот на третото тримесечје мора да биде зголемен за 45%, со тоа што на крајот на четвортото тримесечје да биде во согласност со обемот на краткорочното задолжување предвидено во Проекцијата на платниот биланс на Југославија за 1986 година.

Банките овластени за работи со странство (во натамошниот текст: овластените банки) ќе склучат краткорочни кредитни линии и ќе примаат депозити сразмерно со учеството во вкупните плаќања во конвертибилни валути во 1985 година, а во рамките на обемот утврден со став 1 од оваа точка."

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 355
25 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

669.

Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85 и 38/86) и со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/85), врз основа на согласноста на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1986 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86) во точка 1 став 1 бројот: „85.000.000.000“ се заменува со бројот: „362.900.000.000“, а во одредбата под 1 бројот: „195.000.000.000“ се заменува со бројот: „272.900.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е.п. бр. 356
10 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

670.

Врз основа на член 82 став 6 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ВРАЌАЊЕ НА ДАНОЧНИТЕ, ЦАРИНСКИТЕ И ДРУГИТЕ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Во Одлуката за враќање на даночните, царинските и други давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/85, 20/86 и 34/86), во точка 2 став 2 по зборовите: „увоз на стоки“ се додаваат зборовите: „и услуги“.

2. Во точка 3 на крајот точката се заменува со запирака и се додаваат зборовите: „и динари што домашната банка по посебен меѓудржавен или меѓубанкарски

аранжман ќе им исплати на извозниците за извршен извоз на стоки и услуги“.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 357
29 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

671.

Врз основа на член 96 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 66/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ВИДОТ И КОЛИЧИНАТА ОДНОСНО ВРЕДНОСТА НА ПРЕДМЕТИТЕ ШТО ФИЗИЧКИ ЛИЦА МОЖАТ ДА ГИ УВЕЗУВААТ И ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/86) во точка 24 став 2 во одредба под 6 во став 1 зборовите: „Стопанската комора на Југославија, односно од надлежното општо здружение“ се заменуваат со зборовите: „од Сојузниот комитет за енергетика и индустрија“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 358
25 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

672.

Врз основа на член 23 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА НА ОПРЕДЕЛНО НИВО

1. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници што цените на своите производи ги зголемија во периодот од 9 до 24 јуни 1986 година за повеќе од 5%, со тоа што вкупното зголемување на цените во периодот јануари-јуни 1986 година да изнесува повеќе од 53%, се должни во рок од пет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да ги вратат цените на тие производи на нивото што според прописите постоеле и беше применувано до 8 јуни 1986 година.

Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници кои цените на своите производи во тој период ги формирале во согласност со прописите за цените што ги донесе Сојузниот извршен совет.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на производи се должни цените на производите на залихи на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, како и цените на производите што до тој ден на организациите на здружен труд што се занимаваат со работи на прометот на производи им ги фактурирале производителите, односно добавувачите (стоки на пат), а кои според одредбите на оваа одлука се враќаат на определени

лено ниво, да ги формираат т. а што на цената вратена на определено ниво ќе го засмејат, во согласност со прописите, учеството за покривање на трошоците на прометот.

3. Цените на производите што се враќаат на нивото на цените остварено до 8 јуни 1986 година, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници можат за своите производи да ги променат по истекот на 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка, на производите за кои со прописите на Сојузниот извршен совет веќе е воведена мера на непосредна контрола на цените, ќе се применува таа мера.

Сојузниот завод за цени, може, во исклучителни случаи, рокот од став 1 на оваа точка да го скрати најмногу до 60 дена. Организациите на здружен труд што поднесуваат барање за скратување на рокот од став 1 на оваа точка се должни кон барањето да достават и податоци што ги доставуваат според Одлуката за обврска на претходно известување на сојузниот завод за цени за промена на цените на определени производи у услуги („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/86.

4. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од точка 1 став 1 на оваа одлука, се должни во рок од два дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на вообичаен начин, да ги известат купувачите односно потрошувачите за враќањето на цените на своите производи на определено ниво.

5. Организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници од точка 1 на оваа одлука се должни во рок од осум дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, на Сојузниот завод за цени да му ги достават цените на производите формирани и применувани во периодот од 9 до 24 јуни 1986 година и цените формирани во согласност со точка 1 став 1 на оваа одлука (вратени цени).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 360
31 јули 1986 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ,

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини објавен во „Службен лист на СФРЈ”, бр. 33/86, 72/81 и 71/85, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ

Во член 19 став 1 точка б, во член 23 став б, во член 24 став 1, и во член 26 став 1 наместо зборовите: „планот на

распределбата на средствата” треба да стојат зборовите: „Финанскиот план”.

Од Службата за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград, 29 јули 1986 година.

СОДРЖИНА:

Страна

664. Одлука за утврдување на видот и количината на стоките што можат да се продаваат во слободни царински продавници, специјализирани складови на странски стоки и на стоки од домашно производство и од консигнациони складови на странски стоки и за начинот на продажба на тие стоки — — — — — 1293
665. Одлука за височината на каматата што Народната банка на Југославија им ја плаќа на банките на девизите на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија во 1986 година — — — — — 1294
666. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за камата за користење кредити врз основа на депонираните девизи на граѓаните кај Народната банка на Југославија — — — — — 1294
667. Одлука за височината на каматата што банките и ја плаќаат на Народната банка на Југославија на кредитите примени по основ на девизи на граѓаните депонирани кај Народната банка на Југославија во 1986 година — — — — — 1294
668. Одлука за измена на Одлуката за обемот на краткорочното задолжување што се врши во случај на сезонски нерамномерности во текуштиот девизен прилив и одлив на банките и нивните комитенти во 1986 година — — — — — 1294
669. Одлука за измена на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1986 година — — — — — 1295
670. Одлука за дополненија на Одлуката за враќање на даночните, царинските и другите давачки и за други мерки за поттикнување на извозот — — — — — 1295
671. Одлука за измени на Одлуката за видот и количината односно вредноста на предметите што физички лица можат да ги увезуваат и извезуваат — — — — — 1295
672. Одлука за враќање на цените на одделен вид производи од интерес за целата земја на определено ниво — — — — — 1295
- Исправка на Законот за Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини — — — — — 1296